



Друштво за осигурување
ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

**ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
НА ВОЗАЧИ, ПАТНИЦИ И РАБОТНИЦИ ОД ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ
(НЕЗГОДА) ЗА ВРЕМЕ НА УПРАВУВАЊЕ И ВОЗЕЊЕ НА МОТОРНИ И ДРУГИ ВОЗИЛА**

Ознака: ДУС-нез-впр 03.25
Број: 11-11785
Датум на примена: 01.04.2025

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

[1] Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на возачи, патници и работници од последици на несреќен случај (незгода) за време на управување и возење моторни и други возила (во натамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на возачи, патници и работници од последици на несреќен случај за време на управување и возење на моторни и други возила, што договаработ на осигурувањето ќе го склучи со Халк Осигурување АД Скопје (во натамошен текст: осигурувач).

[2] Договаработ на осигурување може да биде правно или физичко лице, кое поседува моторно или друго возило (во натамошен текст: моторно возило).

[3] Лицата што се осигуруваат според овие Дополнителни услови осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 3 од Општите услови, освен лицата потполно лишени од деловна способност, кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

ОБЕМ НА ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 2

[1] Кога ќе настане осигуран случај, во смисла на овие Дополнителни услови, осигурувачот ги исплатува осигурените суми кои се договорени со договорот за осигурување.

[2] Осигурувачот е во обврска кога несреќниот случај ќе настане при возење или управување со моторни возила, и тоа:

1. ако осигурувањето е договорено за возачот:

- при управување и возење моторно возило, при товарење и растоварување на стока од моторно возило или приколка, при манипулации со моторно возило кои се во непосредна врска со сообраќајот.

2. ако осигурувањето е договорено за патници:

- за време на возење со моторно возило, при товарење и растоварување на стока од моторно возило или приколка, како и при манипулации кои се во непосредна врска со сообраќајот.

3. ако осигурувањето е договорено за работници:

- при возење, натоварување и растоварување стока на товарно возило или приколка и при манипулација која е во непосредна врска со моторно возило во сообраќајот.

4. ако осигурувањето е договорено за работници само за време на возење и при работа на приклучни машини, поврзани со моторно возило кое им дава погонска сила.

[3] Со осигурување не се вклучени несреќни случаи кои ќе настанат:

1. при автомобилски и мотоциклически трки, мото крос, рели и картинг, како и при тренинг за нив.
2. при управување и возење без знаење, односно одобрение на сопственикот на возилото (недозволена услуга, кражба на возило).
3. поради причините наведени во членот 9 од Општите услови за осигурување на лица од несреќен случај.

ОСИГУРУВАЊЕ СО НАЗНАЧУВАЊЕ ИМИЊА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ

Член 3

[1] Ако е договорено осигурување со назначување имиња на осигурениците, осигурени се само оние лица кои се во полисата, односно во списокот приложен кон полисата, поименично наведени.

[2] Во случај на било каква поименична промена во списокот (нови пријавени лица), обврската на осигурувачот за новопримените лица започнува во 24,00 часот во оној ден што е означен во писмената пријава поднесена до осигурувачот како ден на почеток на осигурувањето, но, најрано во 24,00 часот во оној ден на кој осигурувачот ќе ја прими пријавата. За одјавените лица осигурувањето престанува во 24,00 часот оној ден што е означен во одјавата како ден на престанок на осигурувањето.

[3] Осигурувањето во смисла на овој член е поврзано за употреба на означениот вид возило во полисата.

ОСИГУРУВАЊЕ БЕЗ НАЗНАЧУВАЊЕ ИМИЊА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ

Член 4

[1] Ако е договорено осигурување без назначување на имињата на осигурениците, осигурувачот е во обврска само за несреќните случаи кои ќе настанат со моторното возило назначено во полисата.

[2] Ако при настанување на несреќен случај, не земајќи го при тоа предвид возачот на моторното возило, фактичкиот број на лицата во моторното возило опфатени со осигурување биде погolem од бројот на лицата означени во полисата, осигурените суми се намалуваат срезмерно со бројот на лицата што се опфатени со осигурување во моментот на настанувањето на несреќниот случај според бројот на лицата означени во полисата.

[3] Како возач на моторно возило, во смисла на овие Дополнителни услови, се смета лицето што управувало со возилото во моментот на настанувањето на несреќниот случај.

[4] При отуѓување на возилото осигурувањето важи до истекот на тековната осигурителна Година, освен ако поинаку не е договорено.

ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

Член 5

[1] Договарачот на осигурувањето е должен договорените премии да му ги плаќа на осигурувачот за сите осигуреници без исклучок и за целото времетраење на осигурувањето во рокот означен во полисата.

ОБВРСКА НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 ГОДИНИ

Член 6

[1] Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот ги исплатува трошоците за погреб врз основа на поднесените фактури, но најмногу до износот на осигурената сума во случај на смрт од незгода.

ПРИМЕНА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИВИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

Член 7

Доколку не се во спротивност со овие Дополнителни услови, на осигурувањата склучени според овие Дополнителни услови се применуваат и Општите услови за осигурување на лица од последици од несреќен случај (незгода).

Овие Услови се донесени врз основа на Овластување на Надзорниот одбор на Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје утврдено со Одлука бр.0203-04/13 од 03.03.2023 година и Одлука на Управниот одбор бр. 0202-11782 од 26.03.2025 година и ќе се применуваат од 01.04.2025 година.

